

Ако се случи меѓуалбански судир, опасноста за Македонија е многу голема, затоа што македонскиот народ ќе сака да гледа сеир, што е сосема погрешно, а безбедносните сили можеби нема да интервенираат. Таквиот индолентен однос ќе биде сигнал за влегување на меѓународни сили за смирување на ситуацијата, што фактички ќе значи поделба на Македонија.



Пишува: Венцо ДОНЕВ

За можниот развој на настаните во Република Македонија за оваа година пишував во минатиот број. За жал, некои тези не чекаа многу за да може да се види што сè може да нè снајде на политички план. Минатата и почетокот на оваа седмица за албанските партии, но и за опозицијата, како да беа почетокот на препукувањата кои можат да се изродат во нешто посериозно. ДУИ дефинитивно донесе одлука за истапување од работата на собраниските седници, СДСМ во духот на смирување на состојбите во своите редови, најверојатно, подучен од Бранко Црвенковски, понуди предлози за продолжување на политичкиот дијалог. Многу не се чекаше на одговорите, и Никола Груевски, но и Али Ахмети, ги одбија предлозите за надминување на моментната политичка криза. Писмото на собранискиот спикер Георгиевски, Ахмети го оцени како неискрено. Затоа, пак, лидерот на ДУИ во интервјуата за неколку медиуми порача дека не сака да влезе во власта, но ќе мора да му ги прифатат барањата кои се против мајоризација на албанскиот народ, така што нема да се



КАКВА НАСОКА ЌЕ ЗАЗЕМАТ ПРЕПУКУВАЊАТА АЛИ АХМЕТИ, Г'ЗИМ ОСТРЕНИ, АРБЕН ЏАФЕРИ,

повтори 2001 година. Тој ја избегнува одговорноста и за 2001 година, при што вината ја префрла на двоецот Георгиевски-Џафери. На некој начин Ахмети повторно ги обвинува овие политичари за поделба на Македонија, како и порано, но сега списокот за одредени состојби во нашата држава се дополнува со Груевски.

ВО СПРЕГА СО СРБИТЕ

Тезите на Ахмети се дека албанскиот народ е загрозен во секој поглед и дека не се спроведува Рамковниот договор. Сепак, реториката на потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи, е спротивна од онаа на Ахмети. Тачи ги обвинува лидерот на ДУИ и неговата дружина дека ја забавиле судбината на независно Косово, но и развојот на Македонија. Според Тачи, таквите како Ахмети се во спрега со некои српски сили и повторувањето на 2001 година ќе значи пресметување меѓу Албанците. Токму тезата која ја нагласува минатиот број.

Дали ваквиот развој на настаните е спонзориран од некои соседни земји и дали одредени српски и албански сили се во спрега за да се обезбоди независноста на Косово на штета на Македонија?

Неколките настани кои се случија изминатите седмици говорат дека има индиции за вмешаност на поедини сили

од соседните земји во стрес ситуациите кои се случуваат во нашава земја, при што се влошија односите со нив.

Настаните околу Црквата, кои се форсираат од познати кругови во нашава држава, при што во преден план треба да избијат светогорците и српските владици, јасно даваат до знаење дека во таа работа се вмешани српско-грчки сили. Нивната цел е да нема Македонска православна црква, туку да добиеме Православна црква на Македонија, со што ќе се обезличи уште еден важен сегмент на македонската нација и држава. Таквата конструкција дава можност за констатации дека секој можел да ја формира православната црква на Македонија, и дека всушност таа е федерација од повеќе православни заедници.

Зошто вела во преден план да избијат светогорците!? Затоа што само МПЦ таму нема свој манастир, а во тие манастири не се извршува само богослужба туку, според разузнавачките служби, таму се обучуваат лица за соработници на службите. Доволен пример ни е Вранишковски. Ваквиот развој со Црквата најмногу им одговара на Србија и на Грција.

Инцидентот на одбележувањето на годишнината од загинавањето на Мара Бунева, на кој може да му се дадат неколку насоки, несомнено ги издаде комшиите - Бугарите. Тие со сите сили се трудат да побугарчат сè што можат од македонската историја. Не се срамат

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА СЕ РАДУВААТ НА ВООРУЖЕНА ПРЕСМЕТКА НА АЛБАНЦИТЕ

ПОЗАДИНА ЗА ПОДЕЛБА НА МАКЕДОНИЈА



СО ЗБОРОВИ - ВОДАТ ЛИ ТИЕ КОН КУРШУМИ - МЕНДУХ ТАЧИ

на таквите настани да им дадат бугарски белег со истакнување на нивните државни симболи. Но, очигледно е дека Бугарија не чекаше ниту денот да помине за веднаш да протестира, поради тоа што биле натепани нивни "сонародници". Дури ни нагласија дека така не се влегува во ЕУ и дека Бугарија треба да го преиспита ставот кон поддршката на Македонија, зашто македонските шовинисти ја уриваат довербата на Бугарите. Нормално, прв се јави полицискиот соработник -кодош, Красимир Каракачанов. Потоа и неформалниот советник на претседателот Парванов, Божидар Димитров, кој рече дека за 15 години ќе го сними македонизмот, но и Македонија. Ништо друго не може да се очекува од одродени Македонци. Изјави од ваков тип се многу несериозни, бидејќи државата Бугарија кон Македонците од Пиринска Македонија се однесува како во времето на Тодор Живков, при тоа непочитувајќи ги пресудите на Судот во Стразбур.

ПРЕДЛОЗИТЕ СЕ НАШИ - ОДГОВОРНОСТА Е ВАША

Како и да е, излегува дека српските и бугарските сили имале договор, што не може и да се одрече ако се знае нивната крајна цел и негативниот однос кон нашата земја, иако во инцидентот, од непромисленост, учествувале и македонски патриоти. Зашто така само и даваат значење на некоја маргинализирана група, во која со бугарското ја покриваат соработката со српските служби.

Од контекстот на соработка меѓу одредени сили во регионот на штета на Македонија не смее да се заборави соработката на ДУИ (ОНА) со бугарското ВМРО на Каракачанов, како и неформалната партија или групација во нашата земја ВМРО-Вардар.

Многу е симптоматичен односот на ДУИ, па и на СДСМ, значи сè што ќе предложат мора да се прифати, бидејќи во спротивно ќе се влошува ситуацијата, односно не постои дијалог. Инсистирањето на ДУИ е пресметано, зашто сега нагласуваат дека не сакаат во власта но мора да им се прифатат сите барања, инаку е загрозен и мајоризиран албанскиот народ. На ваков начин ДУИ сака да го убеди албанскиот електорат дека само тие можат да прават што сакаат и дека тие се вистинските борци за правата на Албанците. Со играта по жица ДУИ прави очигледна предност на ДПА. Ако ја искористат можноста за враќање на мандатите, со што на некој начин би се продуцирале нови избори, партијата на Ахмети ќе им го зададе најтешкиот удар на Џафери и на Тачи, по што Груевски, ако победи, ќе мора ДУИ да ја вклучи во власта. Очигледно е дека и ДУИ и СДСМ

забораваат дека зад дијалогот во останатите земји од светот и во соседството стои Националната стратегија, која Македонија никако да ја донесе. Многу е галантно барањето - ние ќе предлагаме од опозиција, вие ќе морате да ги прифатите нашите услови, а одговорноста, повторно, ќе ја сносит "Вие".

ОД СЕИРОТ НЕМА ФАЈДЕ

Ако се случи меѓуалбански судир, опасноста за Македонија е многу голема, затоа што македонскиот народ ќе сака да гледа сеир, што е сосема погрешно, а безбедносните сили можеби нема да интервенираат. Таквиот индолентен однос ќе биде сигнал за влегување на меѓународни сили за смирување на ситуацијата, што фактички ќе значи поделба на Македонија. Мировните сили ќе бидат европски, за да докажат дека се способни да ги решаваат

работите на Балканот, бидејќи во последните 16 години покажаа неуспех. Се знае дека Европејците многу не им се наклонети на Македонците, а први што ќе се јават за испраќање на мировни сили ќе бидат соседите. Фактички ќе се остварат предвидувањата на некои служби кои минатите години дистрибуираа карти за поделба на нашата земја.

Поради тоа, нашата држава мора до крај да ја следи американската политика, бидејќи Соединетите Американски Држави се против било каква поделба на Република Македонија.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia